

Врз основа на член 50 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на Р.М бр.5/2002 од 29.01.2002 година), член 113 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.Гласник на Општина Кавадарци бр.8/05) Член 1 од Одлуката за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на велосипеди за 2018 година бр.08-2175/45 од 24.04.2018 член 3 од Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на Општина Кавадарци за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување велосипеди за 2018 бр.08-2175/47 од 24.04.2018

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ОБЈАВУВА

ЈАВЕН ПОВИК

**за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето
на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2018 година**

1. Опис на јавниот повик

1.1. Општина Кавадарци, со цел да ги стимулира граѓаните за користење на велосипеди, обезбедува повраток на дел од потрошените средства, за набавка на велосипед од денот на објавување на овој јавен повик, се до исцрпување на буџетот наменет за таа намена, но не подоцна од 31.12.2018 година.

1.2. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот „прв дојден прв услужен“.

1.3. Средствата што ќе ги надоместува Општина Кавадарци се во износ од 50% од цената на велосипедот, но не повеќе од 4.000 денари, нето износ, по лице.

1.4. Јавниот повик е објавен на веб страната на Општина Кавадарци и електронски медиуми.

2. Начин на пријавување на јавниот повик

2.1. Право на учество на овој јавен повик имаат жителите на Општина Кавадарци кои ќе купат велосипед од денот на објавување на Јавниот повик се до исцрпување на буџетот наменет за таа намена, но не подоцна од 31.12.2018 година.

2.2. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите за учество се исполнети, барателот до Општина Кавадарци ги доставува следните документи:

- Барање за надоместок (Барањето може да се подигне во Сектор за ЛЕР на Општина Кавадарци или да се обезбеди од интернет страницата www.kavadarci.gov.mk),
- Доказ за жителство во Општина Кавадарци, со доставување копија на важечка лична карта на барателот,
- Копија од трансакциска сметка на барателот,
- Доказ дека е извршено купување на нов велосипед и тоа со копија од фискална сметка или фактура и извод од деловна банка со дата од денот на објавување на повикот.

2.3. Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на надоместок за еден велосипед.

2.4. Барањето за искористување на правото за надоместок на дел од трошоците за купување на велосипед, заедно со потребната документација, треба да се достави до Општина Кавадарци Пл.Маршал Тито бб, во архивата на Општина Кавадарци, секој работен ден од 08:30 до 16:00 часот.

3. Начин на спроведување на јавниот повик

3.1. Градоначалникот формира комисија за спроведување на јавниот повик, со решение.

3.2. Комисијата има за задача:

- Да ги провери пристигнатите барања и документација,
- Да даде предлог до градоначалникот на Град Кавадарци за усвојување или неусвојување на барањето

3.3. Исплатата на средствата ќе се врши sukcesивно, според редот на пристигнати пријави, се' до исполнување на предвидениот буџет за оваа намена, кој изнесува 200.000 денари, но не подоцна од 31.12.2018 година.

3.4. За пристигнатите и обработени барања ќе се води листа со следните податоци:

- име и презиме, адреса, контакт телефон
- датум и час на пристигнатата пријава на јавниот повик,
- број на фискална сметка или фактура,
- износ на надоместокот за барателот и износ на персоналниот данок на добивката.

3.5. Општина Кавадарци, во зависност од динамиката на пристигнување на пријавите, периодично ќе ја известува јавноста за преостанатите средства, се до нивно целосно искористување, но не подоцна од 31.12.2018 година. Доколку бидат исцрпени сите предвидени финансиски средства, Општина Кавадарци ќе го објави завршувањето на јавниот повик на својата веб страна. Финансиските средства ќе се сметаат за исцрпени односно доделени кога на предлог на Комисијата, градоначалникот ќе донесе решенија за исплата на средствата.

4. Начин на остварување на правото на надоместок

4.1. Градоначалникот на Општина Кавадарци на предлог на Комисијата ќе донесе решение за усвојување на барањето и исплата на средства во износ од 50 %, но не повеќе од 4.000 денари, нето износ, по лице, за барателите кои ги исполниле критериумите согласно јавниот повик.

4.2. Градоначалникот на Општина Кавадарци на предлог на Комисијата ќе донесе Решение за одбивање на барањето доколку барателот нема уредна и комплетна документација односно не ги исполнува критериумите дефинирани согласно јавниот повик.

Општина Кавадарци
Градоначалник
Мр.Митко Јанчев

Изработил: Даниел Чолакоски
Контролирал: Сашо Мошев
Одобрил: Тодор Ефремов